

**Известување за концентрација помеѓу Јунајтед Груп Б.В., Холандија и Хеленик
Телекомуникации и Телематска примена С.А., Грција
(предмет бр. 08-62/2020)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 08.06.2020 година, а дополнето на 16.06.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на стекнувањето на контрола од страна на друштвото **Јунајтед Груп Б.В.** (United Group B.V.), регистрирано седиште на адреса Овершистрат 61-5 1062 ХД Амстердам, Холандија над трговското друштво **Хеленик Телекомуникации и Телематска примена С.А.** (Hellenic Telecommunication and Telematic Applications S.A.), со регистрирано седиште на адреса Кантза, Палини од Атика, П.Ц. 153 51, Грција.

Јунајтед Груп Б.В. е во крајна сопственост на фондови кои ги советува БЦ Партнерс (BC Partners), меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компанијата во која инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва: Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа, и ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

Хеленик Телекомуникации и Телематска примена С.А. обезбедува широк опсег на услуги на дистрибуција на медиумски содржини, широкопојасен пристап на интернет и фиксна телефонија под брендот „Нова“ (Nova) на домаќинства, претпријатија и јавни тела во Грција и на Кипар.

Подносителот смета дека како релевантните пазари би можеле да се дефинираат: *малопродажен пазар за обезбедување услуги на фиксна телефонија; малопродажен пазар за обезбедување услуги на широкопојасен пристап на интернет и малопродажен пазар за обезбедување услуги на дистрибуција на медиумски содржини.*

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

19.06.2020 година
Скопје